



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Уторак, 21 август 1945

БЕОГРАД

БРОЈ 62

ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Преплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова №г. 20. — Телефонот: 28-838

583.

Министерски совет на Демократска федеративна Југославија, по предлогот на Стопанскиот совет на Демократска федеративна Југославија, донесуе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУЕЊЕ ЧЛ. 3 НА УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЧАСТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

На крајот членот на 3 се додава нов став, кој гласи:

Јамските работници во рудниците и топилничките работници на фурните добиваат посебен додаток од 1—3 динари по работниот саат.

Член 2

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист.“

Претседател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Потпретседател на Министерскиот совет Милан Грол, с. р.; Потпретседател на Министерскиот совет и Министер за конституанта Едвард Кардељ, с. р.; Министер за надворешните работи др. Иван Шубашиќ, с. р.; Министер без портфел др. Јосип Смодлака, с. р.; Министер за внатрешните работи Влада Зечевиќ, с. р.; Министер за правосудието Фране Фрол, с. р.; Министер за просвета Владислав Рибникар, с. р.; Министер за финансии Сретен Жујовиќ, с. р.; Министер без портфел др. Јурај Шутеј, с. р.; Министер за соопштениа Тодор Вујасиновиќ, с. р.; Министер за индустрија и застапник на Министерот за трговија и снабдуенје Андрија Хебранг, с. р.; Министер за пољоделство др. Васо Чубриловиќ, с. р.; Министер за шумарство Сулејман Филиповиќ, с. р.; Министер за рударство Бане Андрејевиќ, с. р.; Министер за колонизација Сретен Вукосављевиќ, с. р.; Министер за социјална политика др. Антон Кржишник, с. р.; Министер за народно здравје др. Златан Сремец, с. р.; Министер за пошти, телеграфи и телефони др. Драго Марушиќ, с. р.; Министер за градежи Стеван Зечевиќ, с. р.; Министер за информации Сава Косановиќ, с. р.; Министер за Србија Јаша Продановиќ, с. р.; Министер за Хрватска др. Павле Грегориќ, с. р.; Министер за Словенија Едвард Коцбек, с. р.; Министер за Босна и Херцеговина Родољуб Чолаковиќ, с. р.; Министер за Македонија Емануел Чучков, с. р.; Министер за Црна Гора Милован Ђилас, с. р.

584.

Претседателството на Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија донесуе

УРЕДБА

ЗА ОСНУВАЊЕ ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА

Член 1

При претседателството на Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија се оснува Државна комисија за верски прашања. Во нејниот делокруг спаѓа:

а) проучување сите прашања кои се однесуваат на надворешниот живот на верските заједници, нивните меѓуверски одношенија и положајите на црквите спрема државата и народните власти, како и припремање материјал за законодателно решување одношенијата помеѓу верските заједници и државата;

б) давање мненија и предлози по сите конкретни прашања од одношенијата на верските заједници и државата, до конечното регулирање на тие одношенија преку законодавството;

в) грижа за спроведување во живот и правилна примена на сите законски прописи, кои се односуваат на уредување меѓуверските одношенија и одношенијата на црквата и државата.

Член 2

Заради исполнување задачите од членот 1 на оваа Уредба, Комисијата за верски прашања ќе одржуе најтесен контакт со органите на верските заједници. Органите на верските заједници и организациите на народната власт се должни на Комисијата на нејно сакање да и доставуваат потребни обавестувања и податоци.

Член 3

Комисијата се состои од претседател и 6 членови. Претседателот и останалите членови на Комисијата ги назначува и разрешува од должноста Претседателот на Министерскиот совет.

Комисијата има потребен стручни и помоќни персонал кои го поставува Претседателот на комисијата.

Член 4

При Претседателствата на земските влади се формираат земски комисии за верски прашања, кои работат по напатствијата на Државната комисија.

Член 5

Поблиски одредби за организацијата и работата на Државната комисија за верски прашања ќе пропише со Правилник Претседателот на Министерскиот совет.

Член 6

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист.“

Претседател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

585.

На основание § 1 Законот за вкупниот данок на работниот промет, а во согласност со Министерот за трговија и снабдување и Министерот за пољоделие, доносујам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУЕЊАТА И ДОПОЛНУЕЊАТА НА УРЕДБАТА ЗА ВКУПНИОТ ДАНОК НА РАБОТНИОТ ПРОМЕТ Бр. 16100/1931 СО СИТЕ НЕЈНИ ПОДОЦНА ИЗМЕНУЕЊА И ДОПОЛНУЕЊА

Член 1

Во забелешката при Ц.т. бр. 177, 1/240, 177, 2/241, 177, 3/242 и 177, 3 и 4/243 на тарифата за вкупниот данок на работниот промет се додава нов став кои гласи:

Се ослободујат од плаќање на вкупниот данок на работниот промет бензин, петролеум, плинско уље и уље за подмачкување, кои се употребујат за погон на пољоделските машини, а на основание уверењето на Министерството за пољоделие и под контрола на употребата од страна на надлежните финансиски органи на народната власт.

Член 2

Овоа Решение влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“, а ќе се применуе од 1 август 1945 година.

Бр. 2261

16 август 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Ср. Жујовиќ, с. р.

586.

РЕШЕНИЕ

ЗА НОВАТА ЕМИСИЈА И ЗАМЕНУЕЊЕ ТОВАРНИТЕ ЛИСТОВИ ЗА ВНАТРЕШНИ СПОРОВОЗ И БРЗОВОЗ

Како е настанала потреба, да се досегашната форма на товарниот лист за внатрешни споровоз и брзовоз замени со нов, тоа на сакање на сојузното Министерство за соопштенија, а по предлог на Управата на државните монополи

решавам:

Од први септември 1945 година да се повлече од течение досегашната жигосана емисија на товарните листови за внатрешно соопштение и тоа:

Товарни лист за внатрешен споровоз од 5 дин.;

Товарни лист за внатрешен споровоз од 28 дин.;

Товарни лист за внатрешен брзовоз од 5 дин.;

Товарни лист за внатрешен брзовоз од 28 дин.; со тоа, да се на денот 1 септември 1945 година пушти во течение нова емисија товарни листови за внатрешно соопштение и тоа:

Товарни лист за внатрешен споровоз од 5 дин. (2+3);

Товарни лист за внатрешен споровоз од 28 дин. (10+15+3);

Товарни лист за внатрешен брзовоз од 5 дин. (2+3);

Товарни лист за внатрешен брзовоз од 28 дин. (10+15+3).

Новиот товарен лист е штампан на четири јазика т. е. со кјирилица на српски јазик, со кјирилица на македонски јазик, со латиница на хрватски и словеначкиот јазик.

Опис на товарниот лист на новата емисија

Товарниот лист за внатрешен споровоз од 28 дин. е отштампан во триплат, и тоа:

На првиот лист на уникатот во десниот угал на врвот на рамката е утисната цена од 3 динари.

Во вториот дел на рамката е отштампан во средина со два реда наслов „Споровозни товарни лист“, а од лева страна на насловот е утиснат жиг со грб и текст: „Демократска федеративна Југославија“ во средина а околу грбот текст: „Југословенски државни железници“, а од десна страна на називот дрва орнамент: I леви со текст во четири реда „Редовна државна такса дин. 10.—“ а II десни орнамент со текстот такујере во четири реда „Такса на патниот фонд дин. 15.—“; на десната страна на листот при дно, надвор од колоната на рамката е утиснат „Обр. К. 503 с.“ На грбот на уникатот и дупликатот е отштампана таблица со забелешка, а на грбот на триплатот е отштампана само таблица.

Споровозниот товарни лист-колетни од динари 5 е отштампан исто така само со разлика што во горната рамка од десна страна на насловот е утиснат еден орнамент со текстот: „Редовна државна такса динари 2“ и десно при дно надвор од колоната на рамката „Обр. к. 502 с.“

Брзовозниот товарни лист-колски од динари 28 е обележен со „Обр. К. 501 с.“, а колетни товарни лист од динари 5 е обележен со „Обр. К. 500 с.“

На истиот начин како српските отштампани се споровозни и брзовозни товарни листови и на хрватски, словеначки и македонски јазик.

Сите споровозни товарни листови на сите четири јазика се штампани на бела хартија, а брзовозни на бледо роза хартија.

Заменување

Заменување неупотребените а исправните товарни листови за внатрешно соопштение на досегашната жигосана емисија ќе се врши во рок од 90 дена сметајќи од 1 септември 1945 година па заклучно со 29 ноември 1945 година.

Сменување ќе се врши само на државните институции, народни власти и овластени продавци, додека сменување со другите частни установи и лица нема да се врши.

Решение за сменување ќе донесуе, и тоа: во Београд Благајната за продавање марки а во внатрешноста околинските односно реонските народни одбори-даночни оддели на целото подручје на Демократска федеративна Југославија.

Поднесок за заменување не подлежуе на плаќање такса.

Против решенијата за заменување на Управата за државните монополи нема место на жалби, а против решенијата на околинските односно реонските народни одбори, жалбата се поднесуе преку надлежниот народен одбор на земското Министерство за финансии во рок од 15 дена по приемот на решението.

III бр. 2450

15 август 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Ср. Жујовиќ, с. р.

587.

На основание чл. 14 Законот за исплата потврдите издадени при сменувањето окупациските новчаници и за располагање со сакањата на врзаните сметки давам четврто

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ ИЗДАДЕНИ ПРИ СМЕНУЕЊЕТО НА ОКУПАЦИСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО САКАЊЕТО НА ВРЗАНИТЕ СМЕТКИ

I

Уз член 3

Народната банка, Државната хипотекарна банка и Поштенската штедилница ќе пракјат на крајот на

секој месец на Министерството за финансии — на Одделението за државно сметководство известие за вкупното задолжување за исплатените потврди во течение на месецот. Народната банка и Поштенската штедилница ќе доставуваат на крајот на секој месец на Државната хипотекарна банка — за сметка на Министерството за финансии — обуставените износи во полза на Фондот за обнова земјата и помоќ за пострадалите краеви заедно со исплатените потврди и списоци.

II

Уз член 4

Одбитци во полза на Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеви нема да се врши по потврдите чии притежатели се ватрогасни друштва и институции.

III

Уз член 9

Сите парични институции има да достават на Државната хипотекарна банка списоци на сите сакања на нивните клијенти од нив, по кои во смисал на чл. 4, 5, 8 и 11 на Законот несе вршат одбитци во полза на Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеви.

IV

Уз член 12

а) Државните благајни, кои на основание Решението на Министерот за финансии од 26 април 1945 година („Службен лист“ бр. 27 од 27 април 1945 година) издавале потврди за неизмирени државни задолженија, ќе доставуваат на Државната хипотекарна банка обуставени износи во полза на Фондот за обнова на земјата и помоќ на пострадалите краеви заедно со исплатените потврди и списоците,

б) Од депозитите и кауциите во готово положени при државните надлештва во окупациски пари кои се води како книжно посакување, нема да се врши одбиток доколку не заминие износ од 100 динари Д.Ф.Ј.

VII бр. 5282

15 август 1945 година
БеоградМинистер за финансии,
Ср. Жујовић, с. р.

588.

На основание чл. 4 Законот за проширување на подручјето Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија важноста на Законот за исплата потврдите издадени при сменувањето окупациските новчаници и за располагање со посакувањата на врзаните сметки од 7 јули 1945 год., како и за исплатите на потврдите издадени на окупациски новчаници кои во местото на сменувањето не биле законско средство за плаќање од 10 август 1945 год. пропишувам следно

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЧЛ. 2 ЗАКОНОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОДРУЧЈЕТО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ ИЗДАДЕНИ СО СМЕНУВАЊЕТО НА ОКУПАЦИСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПОСАКУВАЊАТА НА ВРЗАНИТЕ СМЕТКИ ОД 7 ЈУНИ 1945 ГОДИНА, КАКО И ЗА ИСПЛАТА НА ПОТВРДИТЕ ИЗДАДЕНИ НА ОКУПАНИСКИ НОВЧАНИЦИ КОЈИ ВО МЕСТОТО НА СМЕНУВАЊЕТО НЕ БИЛЕ ЗАКОНСКО СРЕДСТВО ЗА ПЛАЌАЊЕ ОД 10 АВГУСТ 1945 ГОДИНА (НАПАТСТВИЕ ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ НА ОКУПАЦИСКИ НОВЧАНИЦИ КОЈИ ВО МЕСТОТО НА СМЕНУВАЊЕТО НЕ БИЛЕ ЗАКОНСКО СРЕДСТВО ЗА ПЛАЌАЊЕ)

Член 1

1) Притежателите на потврдите, издадени на основание чл. 1 и чл. 5 Законот за курсевите за повлекување окупациските новчаници и за регулирање задолженијата од 5 април 1945 година („Службен лист“ бр. 23) како и чл. 1 последниот став и

чл. 5 Законот за курсевите за повлекување лирските бонови и окупациските новчаници и за регулирање задолженијата за паричните подручја на италијанската лира, германската марка и пенгата (Словенија) од 21 јуни 1945 г. („Службен лист“ бр. 44),

а) на регистрираните и повлечените рајхскредит-касеншајн на подручјето на Црна Гора со Бока Которска и Санџакот,

б) на повлечените окупациски новчаници кои во местото на сменување не биле законско средство за плаќање и по кои при полагањето несе исплатена соодветна вредност во динари Д.Ф.Ј. или дел на таја вредност како и

в) на повлечените т. нр. сумливи хиљадарки на српскиот динар, има овие потврди почнувајќи од 20 август 1945 година да се предават, во цел на наплата, на Народната банка, Државната хипотекарна банка или Поштенската штедилница, односно нивните филијали, а освен тоа на подручјето на Словенија и на Денарното заведение на Словенија, односно неговите филијали, и тоа при оноа парично заведение односно неговите филијали при кое се навогја копијата на потврдата.

2) Притежателите на овие потврди ќе поднесат уедно на споменатите парични заведенија и изјава за вкупниот износ на окупациските новчаници кои ири повлекување на овие новчаници векје замениле за новчаници на динари Д.Ф.Ј.

3) Давање неточни податци по ст. 2 од страна притежателите на овие потврди повлекуе запленивање на целокупниот износ на потврдите во полза на сојузната државна благајна и се смета за кривични престап кои го судат народните судови.

Член 2

Паричните заведенија наведени во претходниот член имаат по приемањето на потврдите да пресметат укупни износи на окупациските новчаници на кои потврдите гласат и тоа по следните курсеве:

100 т.нр. српски динари (Не-дикјеви) — — — — —	=	5.— динари ДФЈ
100 куни — — — — —	=	2.50 „ „
100 лекови — — — — —	=	10.— „ „
100 албански франкови — — — — —	=	250.— „ „
100 албански лекови — — — — —	=	50.— „ „
100 италијански лири — — — — —	=	30.— „ „
100 пенги — — — — —	=	100.— „ „
100 немачки марки (рајхскредиткасеншајн) — — — — —	=	60.— „ „

Член 3

1) Од вредностите на потврдите пресметани према чл. 2 на овоа Напатствие ќе извршат паричните заведенија одбиток во полза на „Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеви“ по табелата од чл. 2 точ. 3 Законот за исплата потврдите издадени при сменувањето на окупациските новчаници и за располагање со посакувањата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година („Службен лист“ бр. 39 од 8 јуни 1945 година).

2) При овоа пресметана паричните заведенија ќе применуваат процент кои одговара на збирот на износите од вредностите досега замечети окупациски новчаници и износот на вредноста на ова потврда, а на основание на изјавата од чл. 1 став 2).

Член 4

1) Народната банка, Државната хипотекарна банка, Поштенската штедилница, односно Денарното заведение на Словенија ќе исплатат веднага остатокот по потврдите кои ќе се добие кога од нивната номинална вредност се изврши одбиток по претходниот член.

2) Вкупната вредност на потврдите пресметана према чл. 2 на овоа Напатствие ќе ја стави наведено парично заведение на терет на сојузното Министерство за финансии, а извршениот одбиток во полза на „Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеви“ ќе го положи на Државната хипотекарна банка, Београд за сметка на Министерството за финансии.

Член 5

1) Одбитокот по чл. 3 на овоа Напатствие нема да се врши со потврдите чии притежатели се институции на социјална грижа, задружни организации, работничко-наместенички синдикални организации и масовни народни организации.

2) Одбитокот од чл. 3 на овој Закон нема да се врши ни по потврдите чии притежатели се парични институции, обзирајќи се на чл. 13 Законот за исплата потврдите издадени при сменуењето на окупациските новчаници и за располагање со посакуењата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година.

Член 6

1) Напатствијата на сојузниот Министерство на финансии за извршуење Законот за исплата потврдите издадени при сменуењето на окупациските новчаници и за располагање со посакуењата по врзаните сметки од 7 јуни 1945 година и тоа:

прва VII бр. 2898 од 14 јуни 1945 г. („Службен лист“ бр. 42 од 19 јуни 1945 г.);

втора VII бр. 3193 од 26 јуни 1945 г. („Службен лист“ бр. 45 од 29 јуни 1945 г.);

трекја VII бр. 3360 од 2 јули 1945 г. („Службен лист“ бр. 47 од 6 јули 1945 г.); и

четврта VII бр. 5282 од 15 август 1945 г. ќе се применујат сходно и за извршуење на овоа Напатствие.

VII бр. 5350

16 август 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Сретен Жујовић, с. р.

589.

На оснвание чл. 1 и 4 Законот за прошируење на подручјето на Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија важноста на Законот за исплата потврдите издадени при сменуењето окупациските новчаници и за располагање со посакуењата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година како и за исплата потврдите издадени на окупациски новчаници кои во местото на сменуењето не биле законско средство за плаќање од 10 август 1945 година, пропишујам следно

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЧЛ. 1 ЗАКОНОТ ЗА ПРОШИРУЕЊЕ НА ПОДРУЧЈЕТО НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА, ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ ИЗДАДЕНИ ПРИ СМЕНУЕЊЕТО ОКУПАЦИСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПОСАКУЕЊАТА НА ВРЗАНИТЕ СМЕТКИ ОД 7 ЈУНИ 1945 ГОДИНА КАКО И ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ ИЗДАДЕНИ НА ОКУПАЦИСКИ НОВЧАНИЦИ КОИ ВО МЕСТОТО НА СМЕНУЕЊЕТО НЕ БИЛЕ ЗАКОНСКО СРЕДСТВО ЗА ПЛАЌАЊЕ ОД 10 АВГУСТ 1945 ГОДИНА (НАПАТСТВИЕ ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ И ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ПОСАКУЕЊАТА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА)

I. Исплата на потврдите

Член 1

Притежателите на потврдите, издадени на оснвание на чл. 4 Законот за курсевите за повлекуење окупациските новчаници и за регулирање задолженијата на подручје Босна и Херцеговина од 7 јуни 1945 година („Службен лист“ бр. 41 од 14 јуни 1945 година) Законот за курсевите за повлекуење окупациските новчаници и за регулирање задолженијата на подручје Хрватска од 21 јуни 1945 г. („Службен лист“ бр. 44 од 26 јуни 1945 година) и Законот за курсевите за повлекуење лирските бонови и окупациските новчаници и за регулирање задолженијата на новчаните подручја на италијанската лира, гер-

манската марка и пенгата (Словенија) од 21 јуни 1945 година („Службен лист“ бр. 44 од 26 јуни 1945 година) имаат овие потврди почнуејќи од 20 август 1945 година да ги предават, во цел на наплата, на Народната банка, Државната хипотекарна банка или Поштенската штедилница, односно на нивните филијали, а освем това и на Земаљската банка за Хрватска, односно нејните филијали, на подручје Хрватска, и на Денарното заведение на Словенија, односно на неговите филијали, на подручје Словенија, и това при оноа заведение односно неговите филијали кај кои се навојга копијата на потврдите.

Член 2

Паричните заведенија наведени во претходниот член имаат во приемањето на потврдите да пресметат вкупни износи на окупациските новчаници и лирски бонови на кои потврдите гласат, по курсевите од чл. 3 на Законот наведени во чл. 1 на овоа Напатствие и од така пресметната вредност да извршат следни одбитци:

1) износ динари Д.Ф.Ј. кои е векј исплатен при издавањето на потврдите;

2) износ динари Д.Ф.Ј. кои на придржателите на потврдите е исплатен на име аконтација од страна на Народната банка, Државната хипотекарна банка, Поштенска штедилница, Земаљската банка за Хрватска или Денарното заведение на Словенија, сходно решенијата на сојузниот Министер за финансии: од 12 јуни 1945 г. за Босна и Херцеговина („Службен лист“ бр. 41 од 14 јуни 1945 г.) VII бр. 3188 од 25 јуни 1945 г. за Хрватска односно VII бр. 3190 од 25 јуни 1945 г. за Словенија („Службен лист“ бр. 45 од 29 јуни 1945 г.);

3) соодветни износ во полза на „Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеве“, кои има да се пресмета на вредноста на потврдата смадена за износ исплатен по точ. 1 на овој член (на подручје Босна и Херцеговина само за износ од Д.Ф.Ј. динари 5.000.—) и това по следната табела:

А. За потврди чии притежатели се производителните претпријатија:

на вредност до	5.000.—	Дин.	ДФЈ	5%
од 5.001.— до 7.000.—	7.000.—	„	„	6%
„ „ „ 7.001.— „ 10.000.—	10.000.—	„	„	7%
„ „ „ 10.001.— „ 15.000.—	15.000.—	„	„	9%
„ „ „ 15.001.— „ 25.000.—	25.000.—	„	„	12%
„ „ „ 25.001.— „ 50.000.—	50.000.—	„	„	15%
„ „ „ 50.001.— „ 100.000.—	100.000.—	„	„	19%
„ „ „ 100.001.— „ 250.000.—	250.000.—	„	„	24%
„ „ преку 250.000.—		„	„	30%

Б. За потврди чии притежатели се сите други претпријатија и институции до колку несе изузети по чл. 4 на овоа Напатствие:

на вредност до	5.000.—	Дин.	ДФЈ	5%
од 5.001.— до 7.000.—	7.000.—	„	„	8%
„ „ „ 7.001.— „ 10.000.—	10.000.—	„	„	10%
„ „ „ 10.001.— „ 15.000.—	15.000.—	„	„	12%
„ „ „ 15.001.— „ 25.000.—	25.000.—	„	„	15%
„ „ „ 25.001.— „ 50.000.—	50.000.—	„	„	20%
„ „ „ 50.001.— „ 100.000.—	100.000.—	„	„	27%
„ „ „ 100.001.— „ 250.000.—	250.000.—	„	„	35%
„ „ преку 250.000.—		„	„	50%

В. Сите останали потврди:

на вредност до	5.000.—	Дин.	ДФЈ	10%
од 5.001.— до 7.000.—	7.000.—	„	„	12%
„ „ „ 7.001.— „ 10.000.—	10.000.—	„	„	15%
„ „ „ 10.001.— „ 15.000.—	15.000.—	„	„	20%
„ „ „ 15.001.— „ 25.000.—	25.000.—	„	„	26%
„ „ „ 25.001.— „ 50.000.—	50.000.—	„	„	34%
„ „ „ 50.001.— „ 100.000.—	100.000.—	„	„	45%
„ „ „ 100.001.— „ 250.000.—	250.000.—	„	„	57%
„ „ преку 250.000.—		„	„	70%

Г. За потврдите чии притежатели се земљоделци кои се бават со обработуење земјата како исклучиво занимавање имаат да се извршат одбитци на вредноста до 25.000.— дин Д.Ф.Ј. по табелата А., а на вредноста преку тој износ по табелата Б.

Член 3

1) Народната банка, Државната хипотекарна банка, Поштенската штедилница, Земаљската банка за Хрватска односно Денарното заведение за Словенија, ќе по исплатат веднага остатокот по потврдите, кои ќе се добие кога од нивната номинална вредност се извршат одбитците од точ. 1), 2) и 3) на претходниот член.

2) Исплатените износи во претходниот став како и износите кои се исплатени на притежателите на потврдите на име аконтација (точ. 2 на претходниот член) ќе ги стават наведените парични заведения на терет на сојузното Министерство за финансии.

Член 4

Одбитците од точ. 3 на членот 2 нема да се вршат по потврдите чии притежатели се институции на социјална грижа, задружни организации, работничко-наместнички-синдикални организации и масовни народни организации.

Член 5

Потврдите чии притежатели се парични институции ќе исплатуваат веднага во целост со тоа, да се допринос на овие институции на „Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеве“ утврди према членот 13 на овоа Напатствие.

II. Располагање со врзаните посакуења при паричните институции

Член 6

Од сите посакуења по било кое основание при паричните институции, како на пр.: по основание на жиро, текуќи и други сметки и влогови на штедња, настанали после 18 април 1941 год., а кои се пресметани во динари Д.Ф.Ј., по чл. 8 Законот за повлекуење и сменуење окупациските новчаници („Службен лист бр. 20 од 10 април 1940 год.) и по членовите 3 и 8 (за Словенија 3 и 9) Законот наведени во член 1 на овоа Напатствие имаат да се извршат одбитци према прописите точ. 1), 2) и 3) членот 2 на овоа Напатствие со тоа да се износот во полза на „Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеве“ има да пресмета на посакуењата по состојанието од 14 јуни 1945 г. на подручјето Босна и Херцеговина, а по состојанието од 29 јуни 1945 г. на подручјата на Хрватска и Словенија, смалено за износ исплатен од чл. 8 (за Словенија по чл. 9) Законот наведени по чл. 1 на овоа Напатствие (но во Босна и Херцеговина најповеќе до Д.Ф.Ј. дин. 5.000.—) и тоа по следната табела:

1) при посакуењата по жиро, текуќи и други сметки, изузимајќи влоговите на штедња по штедните книшки:

а) производителните претпријатија:

до	5.000.—	Дин. ДФЈ	3%
од	5.001.— до 7.000.—	„	4%
„	7.001.— „ 10.000.—	„	5%
„	10.001.— „ 15.000.—	„	6%
„	15.001.— „ 25.000.—	„	7%
„	25.001.— „ 50.000.—	„	10%
„	50.001.— „ 100.000.—	„	13%
„	101.001.— „ 250.000.—	„	16%
преку	250.000.—	„	20%

б) сите останали претпријатија и лица, како и институции кои несе наведени во чл. 4 на овоа Напатствие:

до	5.000.—	Дин. ДФЈ	5%
од	5.001.— до 7.000.—	„	6%
„	7.001.— „ 10.000.—	„	7%
„	10.001.— „ 15.000.—	„	9%
„	15.001.— „ 25.000.—	„	12%
„	25.001.— „ 50.000.—	„	16%
„	50.001.— „ 100.000.—	„	21%
„	101.001.— „ 250.000.—	„	28%
преку	250.000.—	„	40%

2) Кај влогови на штедња по штедни книжки на приватни лица

од	5.001.—	„	10.000.—	Дин. ДФЈ	3%
„	10.001.—	„	15.000.—	„	4%
„	15.001.—	„	25.000.—	„	6%
„	25.001.—	„	50.000.—	„	9%
„	50.001.—	„	100.000.—	„	15%
„	100.001.—	„	250.000.—	„	25%
преку	250.000.—	„	„	„	40%

Член 7

Повеќе посакуења на една институција или едно лице при една или повеќе парични институции имаат за пресметка по претходниот член да се смета како едно посакуење.

Член 8

На посакуењата на институциите наведени во членовите 4 и 5 на овоа Напатствие имаат сходно да се применат прописите на истите членови.

Член 9

Сите извршени одбитци во полза на „Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеве“ имаат паричните заведения да ги положат на Државната хипотекарна банка во Београд, за сметка на сојузното Министерство за финансии со списоците на сопствениците на посакуењата и извршените одбитци.

Член 10

1) Производителните претпријатија кои работат за војни и важни стопански цели и институции наведени во членовите 4 и 5 на овоа Напатствие можат неограничено да располагаат со својте посакуења.

2) Останалите претпријатија, институции и приватни лица можат да располагаат со својте посакуења по извршените одбитци, а на начин кои ќе пропише сојузниот Министер за финансии.

Член 11

Прописите на овоа Напатствие нема да се применуваат на посакуењата на државните надлештва, кои со својте посакуења можат неограничено да располагаат.

III. Останалите одредби

Член 12

Државните задолженија кои настанале пред влегуењето во сила на Законот наведени под точ. 1 на овоа Напатствие имаат, во поглед на одбитците за „Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеве“, да се издначат со потврдите издадени при повлекуење и оменуење окупациските новчаници во смисла на чл. 4 истиот Закон со тоа, од тие задолженија имаат во полза на „Фондот за обнова на земјата и помоќ на пострадалите краеве“ да се извршат следните одбитци:

1) по сметките достигнале на исплатната благајна пред влегуењето во сила на односниот закон наведен во чл. 1 на овоа Напатствие по скалата од чл. 2 точ. 3 под А.; и

2) по сметките достигнале на исплатната благајна после влегуењето во сила на односниот Закон наведен во чл. 1 на овоа Напатствие по скалата чл. 6 точ. 1 под а).

Член 13

За паричните институции допринос на „Фондот за обнова земјата и помоќ на пострадалите краеве“ ќе се определи согласно на чл. 2 точ. 3 под А. на овоа Напатствие на нивните сопствени парични средства према утврдениот биланс.

Член 14

Напатствијата на сојузниот Министер на финансии за извршуење законот за исплата потврдите издадени при сменуењето окупациските новчаници

и за располагање со посакуењата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година и тоа:
 прва VII бр. 2898 од 14 јуни 1945 г. „Службен лист“ бр. 42 од 19 јуни 1945 г.;
 втора VII бр. 3193 од 26 јуни 1945 г. „Службен лист“ бр. 45 од 29 јуни 1945 г.;
 третја VII бр. 3360 од 2 јули 1945 г. „Службен лист“ бр. 47 од 6 јули 1945 г.; и
 четврта VII бр. 5282 од 15 август 1945 г. ќе се применуваат сходно и за извршување на оваа Напатствије.

VII бр. 5349

16 август 1945 година
БеоградМинистер за финансии,
Сретен Жујовић, с. р.

590.

О Д О Б Р У Е Њ Е

ЗА ОТВАРАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА ВО РАКЕК

На основание § 19 и 20 Решението за организација на државната финансиска управа а во врска даденото овластување на изасланикот на Министерството за финансии под IV бр. 2440 од 9 јули 1945 година

о д о б р у ј а м

Отварање Главна царинарница во Ракек со сите царински оддели кои постојале на денот 6 април 1941 година.

IV бр. 3941

2 август 1945 година
БеоградМинистер за финансии,
Ср. Жујовић, с. р.

591.

На основание чл. 1 Уредбата за регулирање цените, а во врска на преставката на Одјелот за цени на Министерство за трговија и опскрба на Хрватска бр. 1340/Д од 8 август 1945 година сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — донесуе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ОБУКЈА НА ПОДРУЧЈЕТО НА ХРВАТСКА

Член 1

На обукјата од индустриско производство се определуваат за подручјето на Хрватска следните цени:

Војнички чевол — кра-			
вина жолта — — — —	бр. 40—46	Дин. 441.—	1 пар
Работнички чевол — кра-			
вина бокс клинчен — —	„ 40—46	„ 502.—	1 пар
Машки високи бокс чевол			
со текстилна постава со			
еден гјон — — — —	„ 40—46	„ 393.—	1 пар
Машки получевол од			
бокс со еден гјон			
клинчен — — — —	„ 40—46	„ 364.—	1 пар
Женски получевол бокс,			
петата кожна, клинчен	„ 35—42	„ 240.—	1 пар
Детински висок чевол			
бокс со платнена по-			
става, клинчен — —	„ 30—34	„ 268.—	1 пар
Детински висок бокс че-			
вол, со платнена по-			
става — — — — —	„ 34—39	„ 294.—	1 пар

Детински бокс чевол со
 платнена постава — — „ 26—30 „ 226.— 1 пар
 Детински чевол бокс со
 платнена постава — — „ 19—25 „ 207.— 1 пар

Горе наведените цени важат франко фабрика, уклучуејќи вкупниот данок и останалите државни давачки заклучно до 30 август 1945 година, кога творниците на обукја во Хрватска ќе бидат должни да поднесат нови калкулации.

Член 2

Овова Решение влегуе во сила со обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 6522

13 август 1945 година
БеоградПомоќник
на Министерот за трговија и снабдување,
Л. Соколов, с. р.

592.

ТАРИФСКО ОБАВЕСТИУЕЊЕ

Основна тарифа на Југословенските железници која важи од 1 октомври 1940 година

Дополнување

Министерот за соопштенија во актот Г.У.Ж. бр. 9418/45 од 16 август 1945 година одобрил, да се во § 2 чл. 22 на Основната тарифа Дополнската одредба II на крајот дополни:

„Ако патник патуе со друга пруга со возни билет кои важи за покус превозен пат плаќа освен разликата во возната цена и додаток од 30 динари“.

Г.У.Ж. бр. 9418/45. — Од Главната управа на железниците.

593.

ТАРИФСКО ОБАВЕСТИУЕЊЕ

Основна тарифа на Југословенските железници која важи од 1 октомври 1940 година

Дополнски рокови за превоз стоката

На основание чл. 81 § 3 став (3) У.П.Ж. и одобруењето на Министерот за соопштенија во актот Г.У.Ж. бр. 8150/45 од 16 август 1945 година, се воведуваат, освен дополнските рокови во Тарифата за превоз стоката свеска I, по причина на необични тешкотии при соопштенијата, уште следните дополнски рокови:

За брзовозна стока:

- а) за прелазни станици од пругата на нормален на пругата на тесен колосек или обрнато уште — — — — 5 дена
 б) превозни рок за секоја пошиљка, уште — — — — — 10 „
 в) за трајект, уште — — — — — 10 „

За споровозна стока:

- а) за прелазни станици од пругата на нормален на пругата на тесен колосек или обрнато, уште — — — — 10 дена
 б) превозни рок за секоја пошиљка, уште — — — — — 20 „
 в) за трајект, уште — — — — — 20 „
 Се укинуваат сите понапредни дополнски рокови. уведени на основание чл. 81 § 3 став (3) У.П.Ж.

Овие дополнски рокови важат од денот на обнародуењето во „Службениот лист“.

Г.У.Ж. бр. 8150/45. — Од Главната управа на железниците.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предложеније на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш у е

да се за осведочена работа на остварењето на братството и единството на нашите народи и за нарочни заслуги за народ одликујат

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:
векјник на АВНОЈ-ота Хасанагић Химлија.

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

политиком. на батаљонот Грбовић Јово;
потпоручник Бајровић Ахмо;
претседник АФЖ-а за Санџак Церовић Стана;
верски референт Мусић Сеид;
Боговац Велимир, Булатовић Илија, Хасанбеговић Газо.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД:

Дивац Милутин.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД:

капетани Булатовић Манојло и Влаковљак Смајо;
Бојовић Војин, Голубовић Милан, Жижић Павле,
Караматијевић Пиво; Лековић Бошко; Лековић Сре-
тен; Мусабеговић Муса; Смоловић Томо; Тописиро-
вић Милоје; Шеховић Ахмет.

СО МЕДАЉАТА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД:

водник Лашић Миља;
Мартиновић Радисав; Пушица Радош; Станић
Зорка; Томовић Љубица; Човић Обрад; Џоковић
Саво.

Бр 238

21 јуни 1945 година
Београд

За секретарот,
М. Марковић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш у е

да се за покажани херојски дела на бојното поле, изванредна храброст и пожертвованост во борбата против заедничкиот непријател на СССР и Југославија — Хитлеровска Немачка одликујат

СО ОРДЕНОТ НАРОДЕН ХЕРОЈ:

гардиски лајтнант: Бакунин Иван Антонович и
Димитријенко Павел Игњатијевич;
гардиски капетан Констатинов Иван Никифоровић;
гардиски лајтнант Коногадзе Александар Теопантович;
гардиски мајор Улиско Василиј Андрејевич.

Бр. 239

21 јуни 1945 година
Београд

За секретарот,
М. Марковић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ЛЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДА

Со Решението на Министерот за пољопривреда на савезната влада I бр. 1154 од 17 јули 1945 година, е отпуштен од државната служба Маринковић Драгутин, званичник-механичар 3 положајна група, на личен захтев.

Со Решението на Министерот за пољопривреда на савезната влада I бр. 1252 од 26 јули 1945 година, се поставуе Љубомир Шкорић, од Београд, за приправник 9 положајна група на Министерството за пољопривреда на савезната влада, во привремено својство со право на принадлежности на чиновнички приправник 9 положајна група.

Со Решението на Министерот за пољопривреда на савезната влада I бр. 1255 од 26 јули 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година, се поставуе Надежда Огњановић, студент на права, за чиновнички приправник 9 положајна група на Министерството за пољопривреда на савезната влада, во времено својство, со право на принадлежности чиновнички приправник 9 положајна група.

Со Решението на Министерот за пољопривреда на савезната влада I бр. 1200 од 26 јули 1945 година, а на основание на поднесената молба, се ставуе на расположение на Министерството за пољопривреда за Словенија инж. Фран Пеган, шеф на Отсекот за пољопривредни организации и институции (установи).

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7521 од 4 јуни 1945 година, а на основание чл. 44 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 тач. 2 Уредбата за регулирање на државни службеници од граѓански ред, се поставуе за чиновнички приправник по § 45/2 2.3 во Министерството за пошта, телеграф и телефон — телеграфско-телефонско оделење Ристантијевић Ђ. Милан, свршен ученик на вишиот текај на војно занатлијската школа во Крагујевац со положениот испит за мајстор на ливачкиот занает.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7628 од 5 јули 1945 година, а на основание на поднесена молба, се уважуе оставката на државна служба на Хорватић А. Карло служител друга група на Дирекцијата п. т. и т. Зареб.

Со Решението на помоќникот на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7958 од 11 јули 1945 година, а на основание на поднесените молби и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Београд Павловић М. Драгомир, служител прва група во пензија; и при пошта, телеграф и телефон Гуча Јовашевић М. Драгомир, служител друга група, дошел од интернација.

Со Решението на помоќникот на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 8078 од 13 јули 1945 година, а на основание Решението на Министерството п. т. и т. број 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност во I п. т. т. секција Београд Стојановић Б. Драгољуб, отпуштениот технички манипулант 10 група I п. т. т. секција Београд.

Со Решението на Помокјникот на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7353 од 30 јуни 1945 година, а на основание поднесените молби и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон, број 3925 од 18 април 1945 година, се премештајат и се ставујат на расположение на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон во Скопје, заради потамошен распоред: Димитревски Д. Стурза, виши контролор 6 група пошта Ниш 1; Голубовски К. Харалампије, контр. 7 група пошта Жабари; Николовски Н. Јован, контролор 7 група пошта Зајечар; Стојановски С. Крунислав, контролор 7 група пошта Ниш 1; Шековска П. Васка, прометник 8 група пошта Лесковац 1; Стојановска К. Пава, прометник 8 група пошта Ниш; Илијев Л. Петар, пом. манипулант 10 група пошта Урошевац; Пејчиновски Дим. Александар, п. т. т. зван. 3 група пошта Ниш 1; и Јововски Т. Коста, служител 1 група пошта Ниш 1.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5492 од 25 мај 1945 година, а основание чл. 4 Уредба за поставување и унапредување на државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 10 Уредба за регулирање на припадностите на државните службеници од граѓански ред се поставујат: во Дирекцијата пошта, телеграф и телефон во Скопје: за в. д. шеф на Персоналниот отсек Димитар Топличанец-Аджија, чиновнички приправник по § 45/2 Ч. з., со тоа да прима припадности 6 група; за в. д. шеф на Поштенскиот отсек Васил Караманов, виши контролор 6 група; за в. д. шеф на Телеграфско-телефонскиот отсек Благо Петровски, отпуштен дневничар-звоничник, со тоа да прима припадности 6 група; за в. д. шеф на Економскиот отсек Трајко Митевски, виши контролор 6 група 1 периодска повишица; за в. д. шеф на Рачунско-контролниот отсек Тодор Јорданов Саздов, виши контролор 6 група; за в. д. на инспекционите органи Јосиф Пачковски, виши контролор 6 група и Иван Поп Ивановски, контролор 7 група, со тоа да прима припадности 6 група; во Телеграфско-телефонско-техничката секција Скопје: за в. д. шеф Апостол Икономовски, технички чиновник 8 група, со тоа да прима припадности 6 група; во Телеграфско-телефонско-техничката секција во Велес: за в. д. шеф Ангел Најдовски, технички манипулант 9 група, со тоа да прима припадности 6 група.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

Со Решението на Помокјникот на Министерот за народно здравје Пов. бр. 60 од 2 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање на припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на советните министерства и институции и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 21 марта 1945 година, се поставује Стојановић М. Добрила за надничар при Главната управа за набавка и расподела на лекови на Министерството за народно здравје.

Со Решението на Помокјникот на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање на припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на советните министерства и институции и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Милица Протић, надничар-уч. на Дом. школа на бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во својство надничар-уч. на Дом. школа со право на вкупни месечни припадности во сума од 2.400.— динари, спрема чл. 3 точ. 6 спомената Уредба и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошкиот институт на Демократска федеративна Југославија.

Со Решението на Помокјникот на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање на припадности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на советните министерства и институции и овластението на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се превзема во служба на Министерството за народно здравје на Демократска федеративна Југославија Роксаида Јовановић, служител-надничар на бившиот Централен хигиенски завод во Београд, во својство на служител-надничар со право на вкупни месечни припадности во сума од 1.900.— динари, спрема чл. 3 точ. 1 спомената Уредба и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошкиот институт на Демократска федеративна Југославија.

СОДРЖАНИЕ:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 583. Уредба за дополнување чл. 3 Уредбата за регулирање на надници и плати на работниците и намештениците во државно-привредните и приватни претпријати, приватните институции и организациите | 589 |
| 584. Уредба за оснивањето на Државната комисија за верска прашања — — — — — | 589 |
| 585. Решение за измените и дополненијата на Уредбата за скупниот порез на пословниот (работничкиот) промет бр. 16100/1931 со сите незини подоцни измени и дополненија — — — — — | 590 |
| 586. Решение за новата емисија и замената на товарни листови за внатрешен споровоз и брзовоз — — — — — | 590 |
| 587. Напатствие за извршување Законот за исплата на потврди издадени при замената на окупацијските новчаници и за располагање со потраживањата на везаните (вразаните) сметки — — — — — | 590 |
| 588. Напатствие за извршување чл. 2 на Законот за проширување на подрачјето на Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија важност на Законот за исплата на потврдите издадени при замената на окупацијските новчаници и за располагањето со потраживањата на вразаните сметки од 7 јуни 1945 година, како и за исплата на потврдите издадени на окупацијски новчаници које во местото на замената не се биле законско средство за плаќање од 10 август 1945 година (Напатствие за исплати на потврдите на окупацијските новчаници које во местото на замената не биле законско средство за плаќање) | 591 |
| 589. Напатствие за извршување чл. 1 на Законот за проширување на подрачјето на Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија важност на Законот за исплата на потврдите издадени при замената на окупацијските новчаници и за располагањето со потраживањата на вразаните сметки од 7 јуни 1945 година, како и за исплата на потврдите издадени на окупацијски новчаници, које во местото на замената не се биле законско средство за плаќање од 10 август 1945 година (Напатствие за исплати на потврдите и за располагање со потраживањата во Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија) — — — — — | 592 |
| 590. Одобрење за отварање на Главната царинарница во Ракек — — — — — | 594 |
| 591. Решение за одредување цени на обушата на подрачјето на Хрватска — — — — — | 594 |
| 592. Тарифско обавештење — — — — — | 594 |
| 593. Тарифско обавештење — — — — — | 594 |